



ДРЖАВЕН АРХИВ  
на Република Северна Македонија



архивисти  
историја  
архивисти  
документи  
историја  
архивисти  
документи  
архивистика  
историја  
архивисти  
документ  
архивистик

# МАКЕДОНСКИ АРХИВИСТ

Број 27-28  
2020

архивистика



# Списание на Државниот архив на Република Северна Македонија

## Редакциски одбор / Editorial Board

Емил Крстески (главен и одговорен уредник) / Emil Krsteski (editor-in-chief)

Јасмина Дамјановска / Jasmina Damjanovska

Ленина Жила / Lenina Zhila

Драган Зајковски / Dragan Zajkovski

Борче Илиевски / Borche Ilievski

Катерина Мирчевска / Katerina Mirchevska

Љупка Тодоровска / Ljupka Todorovska

Светлана Успрцова / Svetlana Usprcova

## Меѓународен редакциски одбор / International Editorial Board

Ен Џ. Гилиланд / Anne J. Gilliland (Los Angeles)

Милена Петкова Енчева / Milena Petkova Encheva (Sofija)

Влатка Лемиќ / Vlatka Lemić (Zagreb)

Александар Стикалин / Aleksandar Stikalin (Moskva)

Бојан Цвелфар / Bojan Cvelfar (Ljubljana)

ISSN 0350 – 1728



# МАКЕДОНСКИ АРХИВИСТ

Година XXVII – XXVIII

Број 27 – 28

Скопје, 2020

# СОДРЖИНА

## СТАТИИ

<b>Светлана Успрцова:</b> „FamilySearch International“ – организација за семејна историја .....	9
<b>Валентина Трајаноска:</b> Позначајни документи во депоата на Државниот архив .....	21
<b>Елисавета Марковиќ:</b> Значењето на Етичкиот кодекс на архивистите ....	37
<b>Виктор Недески:</b> Ликот на свети Григориј Охридски низ призмата на неколку архивски извори .....	43
<b>Митрополит тетовско-гостиварски, г. Јосиф:</b> Охридската архиепископија од крајот на XIV век сè до укинувањето во 1767 година .....	49
<b>Марина Ѓорѓиевска:</b> Приказ на фондот бр. 833 – Светозар Раичевиќ, кустос и етнолог-антрополог .....	67
<b>Емилија Роп:</b> Државниот архив и законодавната архива на Парламентарниот институт .....	81
<b>Младен Матовски и Ивица Попоски:</b> Користење на архивскиот материјал во Државниот архив на Република Северна Македонија – Одделение Тетово (1991 – 2019) .....	91

# CONTENTS

## ARTICLES

<b>Svetlana Usprcova:</b> “FamilySearch International” – A Family History Organization .....	9
<b>Valentina Trajanoska:</b> Some of the Important Documents Stored in the Depot of the State Archives .....	21
<b>Elisaveta Markovikj:</b> The Significance of the Ethical Codex for Archivists .....	37
<b>Viktor Nedeski:</b> The Image of Gregory of Ohrid through the Prism of Several Archival Sources .....	43
<b>Archbishop of Tetovo and Gostivar, Josif (Joseph):</b> The Ohrid Episcopate between the End of the 14th Century and its Abolition in 1767 .....	49
<b>Marina Gjorgievska:</b> A Display of Fund N.833 – Svetozar Raichevikj, Tour Guide and Ethologist-Anthropologist .....	67
<b>Emilija Rop:</b> The State Archives and Legislative Archives of the Parliamentary Institute .....	81
<b>Mladen Matovski, Ivica Poposki:</b> The Usage of Archival Materials at the State Archives of the Republic of North Macedonia – Department of Tetovo (1991 – 2019) .....	91

## **ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИЈАЛИ**

**Јасмина Дамјановска:** Списоци на Еvreи од Скопје, Битола и Штип затворени во привремениот концентрационен логор во Скопје на 11 март 1943 година .....109

**Јасмина Дамјановска и Ленина Жила:** Разговори меѓу К. Црвенковски и Т. Живков за „Македонското прашање“, одржани на 5 декември 1966 г. во Белград .....257

**ПУБЛИКАЦИИ НА ДРЖАВНИОТ АРХИВ**  
(список на објавените трудови во 2019) .....287

**ХРОНИКА НА НАСТАНИ** .....289

## **DOCUMENTS AND MATERIALS**

**Jasmina Damjanovska:** Lists of Jews from Skopje, Bitola, and Shtip, Incarcerated in the Temporary Concentration Camp in Skopje on March 11, 1943 ..... 109

**Jasmina Damjanovska, Lenina Zhila:** Conversations between K. Crvenkovski and T. Zhivkov on the Topic of the “Macedonian Question” Held on December 5, 1966 in Belgrade ..... 257

## **PUBLICATIONS OF THE STATE ARCHIVES**

(list of published works in 2019) ..... 287

## **CHRONICLE OF EVENTS** ..... 289

Виктор Недески<sup>1</sup>

## ЛИКОТ НА СВЕТИ ГРИГОРИЈ ОХРИДСКИ НИЗ ПРИЗМАТА НА НЕКОЛКУ АРХИВСКИ ИЗВОРИ

**Abstract:** Among the many saints of Ohrid in the calendar of the Macedonian Orthodox Church, under the date January 8/21 we find the name of St. Gregory of Ohrid. Unlike the Macedonian historiography, which barely mentions Saint Gregory of Ohrid, his personality would particularly attract the attention of many Russian and Bulgarian researchers of the 19th and 20th centuries. It is striking that the name of St. Gregory of Ohrid is completely absent in the Greek and Latin old synaxars. Researchers reconstruct the life of St. Gregory on the basis of three primary sources: the Jewish (Archival) Chronograph from the late 15th century, the partly preserved inscription from the Church of St. Sophia in Ohrid, and Ostromir's Gospel from the 11th century. By analyzing these sources it is concluded that the reverence of St. Gregory of Ohrid was due to the uncritical combination of references to the name Gregory in several sources and that such a bishop and saint never actually existed.

**Keywords:** St. Gregory of Ohrid, hagiology, Ohrid, cult of saints

Охрид како значаен културен и духовен центар дал низа истакнати личности, кои со својот живот и дејноста се вградиле во неговата историја. Голем е бројот и на христијанските светители кои дејствуваат во Охрид, но и во пошироката дијецеза на Охридската архиепископија. Многумина од нив го добиле и епитетот „Охридски“ со цел црковната меморија трајно да ги поврзе со овој голем духовен стожер на Балканот.

Помеѓу повеќето „Охридски“ светители во календарот на Македонската православна црква – Охридска архиепископија, под датумот 8/21 јануари го среќаваме

<sup>1</sup> М-р, асистент на Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, [viktor\\_nedeski@yahoo.com](mailto:viktor_nedeski@yahoo.com)

името на свети Григориј Охридски<sup>2</sup>. Во публикацијата „Житија на светиите“, која е издание на Струмичката православна епархија и претставува засега најобемна збирка на житија кај нас, под истиот датум е поместено и кратко житие на свети Григориј Охридски со следнава содржина: „Свети Григориј беше благочестив учител и пастир на стадото Христово. Во еден натпис, во црквата Света Софија во Охрид се нарекува Григориј Премудриот, кој премудро го поучува народот на божјите закони. Се упокоил во 1012 г.“<sup>3</sup>

За разлика од македонската историографија, која речиси воопшто не се занимавала со личноста на свети Григориј Охридски, неговата личност особено ќе го привлече вниманието на повеќемина руски и бугарски истражувачи од XIX и XX век, како што се: Невоструев<sup>4</sup>, архиепископот Филарет Гумилевски<sup>5</sup>, Соболевски<sup>6</sup>, Ангелов<sup>7</sup>, Павлов, Темелски<sup>8</sup> и др. Врз основа на повеќе стари руски и јужнословенски извори, овие автори и истражувачи прават обид за реконструкција на житието на свети Григориј Охридски.

Впечатливо е тоа што името на свети Григориј Охридски комплетно отсуствува во грчките и латинските стари синаксари. Оттука, истражувачите прават реконструкција на житието на светецот единствено врз основа на три основни извори: 1) Јudeјскиот (Архивски) хронограф, 2) делумно сочуваниот натпис од црквата „Света Софија“ во Охрид и 3) познатото Остромирово евангелие.

Јудејскиот (Архивски) хронограф е историски извор од крајот на XV в., кој се чува во Рускиот државен архив за древни акти во Москва (ф. 181, № 279/658)<sup>9</sup>. Постојат неколку негови сочувани преписи, и тоа: Варшавскиот хронограф од крајот на XV или почетокот на XVI век од Националната библиотека во Варшава (BOZ cim 83), Вилненскиот хронограф од почетокот на XVI век од Библиотеката на Литванската академија на науките во Вилно (№ 109/147) и уште еден препис кој датира од XVI век, сочуван фрагментарно во Софија (РНБ, Соф. № 1454). Во овие ракописи, хронолошки по книгата Рут, со која завршува Осмокнижието, се наоѓа белешка во која се споменува презвитер Григориј (л. 199а). По оваа белешка следува петтата книга на Хрониката на Јован Малала (л. 199а-210а), која ја содржи историјата на Тројанската војна, четирите книги Царства (л. 210а-287а) и други текстови. И во трите хронографски преписи белешката е оформена како заглавје со црвени букви кон петтата книга од Хрониката на Малала и формира една целина со оваа книга.

<sup>2</sup> Православен календар 2019, Скопје, 2018, 2.

<sup>3</sup> Боро Милчев, Житија на светиите Јануари, Струмица, 2009, 173.

<sup>4</sup> Капитон И. Невоструев, Исследование о Евангелии, писанном для Новгородского кн. Мстислава Владимиоровича в нач. XII в., Мстиславово Евангелие XII в. (гл. ред. Георгий У. Огурцовский), Москва 1997, 423-424.

<sup>5</sup> Филарет Ч. Гумилевский, Святые южных славян, Санкт-Петербург, 1882, 7.

<sup>6</sup> Алексей И. Соболевский, Два рус. поучения с именем Григория, Известия отделения русского языка и словесности Академии наук, год. 12, бр. 1, Санкт-Петербург 1907, 250-262.

<sup>7</sup> Боню С. Ангелов, Към въпроса за книжовното дело на презвитер Григорий Мних, Старобълг. дит-ра, Кн. 3, София, 1978, 48-55.

<sup>8</sup> Пламен Павлов, Светци и духовни водачи от Македония, Торонто, 2004.

<sup>9</sup> За Јудејскиот хронограф види литература: Василий М. Истрин, Александрия русских хронографов, Москва 1893; Пейо Димитров, Изборниците на цар Симеон, Литературна мисъл, бр. 7, София, 1990, 3-16. Горина Л. В., Болгарский хронограф и его судьба на Руси, София, 2005.

Необичното место на оваа белешка-заглавје формирало различни мислења за тоа кои текстови може да се однесуваат на книжевната дејност на превитер Григориј. Според најголем број од истражувачите, белешката се однесува на целосниот превод на Хрониката на Малала<sup>10</sup>, а малкумина се оние кои ја поврзуваат со Осмокнижието кое претходи<sup>11</sup>. Сепак, оваа тема до денес сè уште е предмет на полемика<sup>12</sup>. Содржината на текстот го одредува точното време на настанување на преводот. Текстот ја има следнава содржина: „Книги на Божиот стар завет... преведени од грчки јазик на словенски во времето на бугарскиот кнез Симеон, син на Борис, од превитер и монах Григориј, црковник на сите бугарски цркви по наредба на истиот книгољубец кнез Симеон, праведно наречен богољубец“<sup>13</sup>.

Вториот извор на кој се повикуваат истражувачите при реконструкција на ликот на Григориј Охридски е делумно сочуваниот натпис од црквата „Света Софија“ во Охрид. Станува збор за ктиторски натпис, изведен од тула на западната фасада на надворешната припратата, која е доградена на првобитниот храм. Натписот ја има следната содржина: „Μωυσῆς οθ ... Γρηγορ(ιος) Σκηνὴν ἐγείρας τὸν θεόγραφον νόμον ἔθνη τῶν Μυσῶν ἐκδιδάσκει παντόφως“<sup>14</sup>. (сл. 1-2) При читањата на годината која стои на крајот од натписот направени од страна на повеќето од споменатите постари истражувачи, годината е дешифрирана како ≠фѣ(6520 г.) т.е. 1012 г.

Третиот извор е Остромировото евангелие, кое е најстарата ракописна книга од киевска Русија, составена во 1056-57 г. од ѓаконот Григориј, а по нарачка на Остромир, роднина на кнезот Изјаслав. Овој значаен ракопис се чува во Руската национална библиотека (шифра F.п.I.5). Во ова ракописно Евангелие, под датумот

<sup>10</sup> Константин Калайдович, *Иоанн, экзарх болгарский: Исследование, объясняющее историю славянского языка и литературы IX и X столетий*, Москва, 1824, 99; Павел Шафарик, *Расцвет славянской письменности в Бугарии*, *Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете*, год. 3, бр. 7, Москва 1848, 51–52; Василий Истрин, *Александрия...*, 357, Василий Истрин, *Хроника Георгия Амартола в славянском переводе и связанные с нею памятники*, *Журнал Министерства народного просвещения*, год. 69, Москва 1917, 1–2; С. Николова, *Някои текстологически проблеми в панегиричното творчество на Климент Охридски (по материали от „Похвално слово за пророк Илия“)*, *Кирило-Методиевски студии*, год. 1, София 1984, 115–117, Горина Л. В., *Болгарский хронограф...*, 33–34, Димитър Пеев, *Архивският хронограф и Летописец Елински и Римски I редакция*, *Старобългарска литература*, год. 39–40 София 2008, 104–131, Пейо Димитров, *Изборниците...*, 3–16; Леонид Кавелин, *Древняя рукопись, Русский вестник*, год. 201, бр. 4, Москва 1889, 11–12, 15–17; Емил Георгиев, *Разцветът на българската литература*, София, 1962, 303.

<sup>11</sup> Иван Е. Евсеев, Григорий пресвитер, переводчик времени бугарското царство Симеона, *Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук*, год. 7, бр. 3, Москва 1902, 357–366; Александър В. Михайлов, *Опыт изучения книги Бытия пророка Моисея в древнеславянском переводе*, Варшава, 1912, ССХСП.

<sup>12</sup> Тешкотијата да се определи на кој од двата старозаветни текста се однесува оваа белешка, се усложнува дополнително поради недостигот на целосно лингвистичко проучување на книгите Царства. Иако во оваа пригода нашата цел не е да се впуштиме во ваква анализа, сепак сме на мислење дека белешката се однесува на Осмокнижието.

<sup>13</sup> „Книги давета бѫдѧ складающе вѣрдзы новаго давета истиннѣ соѹщ. предложеныи грѣцкаꙗ ѹзыка въ словенскыи. при кнѧзи вѣргарѣ стѣ симеоне сиѣ воришн. григориѣ превитерѡ мнїх. вѣс цркви вѣргарѣ скы црквиї повелѣнїе того кнѧлюца кнѧсеми истииннѣ рѣци волиуца“.

<sup>14</sup> „(подобно) на Мојсеј, Григориј, откако издигна скинија ги поучува премудро народите мизиски на богонапишаниот закон“.

8 јануари (л. 262) стои записот: „памят святаго Григора епископа Мусии“ (спомен на светиот Григориј епископ на Мусија). (сл. 3)

Врз основа на сведоштвата од споменатите три извори, истражувачите од XIX – XX век ја реконструирале биографијата на Григориј на следниов начин: Тој можеби е еден од двајцата ученици на свети Методиј, архиепископ моравски, кои биле оставени во Константинопол. Живеел за време на владеењето на бугарскиот цар Симеон и неговиот син Петар и бил на висока функција во бугарската црковна администрација. Ги превел Хрониките на Јован Малалас, а можеби, и Хрониките на Георгиј Амартолос, коментарите на некои библиски книги и историски ракописи, а подоцна бил хиротонисан со титулата „епископ пелагониски и прилепски“. Починал во 1012 година, и бил погребан во Охрид, во црквата „Света Софија“, а наскоро бил и канонизиран.

Споменот на Григориј широко се распространил особено по објавувањето на неговото име во „Полниот месецослов на Истокот“ од архиепископот Сергиј Спаски<sup>15</sup>, па така неговото име и житие денес се среќава во повеќе синаксари и збирки на житија во кои Григориј се титулира како охридски или мизиски. Слични биографски податоци за св. Григориј Охридски понудиле и многумина други истражувачи.<sup>16</sup>

Внимателно исчитувајќи го Јudeјскиот хронограф, забележуваме дека редакторската и преведувачката дејност на Григориј авторот ја поврзал со времето на кнезот Симеон, односно времето пред 913 г., кога титулата на владетелот во бугарската држава е кнежевска. Притоа, ако го прифатиме за веродостоен податокот дека во 1012 г. Григориј сè уште бил жив, тогаш излегува дека живеел најмалку 120 години.

Втората недоследност е тоа што во изворот се спомнува епископска катедра која во тоа време не постоела. Имено, со титулата „пелагониски и прилепски“ се среќава еден епископ Григориј кој прави превод на Дамаскините проповеди<sup>17</sup> (XVI век) во османлискиот период. Неговиот превод бил мошне распространен во Македонија во многу преписи и нови преводи сè до 19 век. Но, тој во никој случај не може да биде истата личност со споменатиот друг книжевник Григориј, споменат во Јudeјскиот хронограф.

Како трета недоследност се јавува датирањето испишано на галеријата во охридската „Света Софија“ во XI век. Иако годината од крајот на натписот

<sup>15</sup> Сергий Спасский, *Полный месяцеслов Востока, т. 1: Восточная Агиология*, Москва, 1875, 116; Сергий Спасский, *Полный месяцеслов Востока, т. 2: Святой Восток*, Москва 1876, 8.

<sup>16</sup> Невоструев К. И., Исследование о Евангелии, писанном для Новгородского кн. Мстислава Владимиевича в нач. XII в., *Мстиславово Евангелие XII в.* (гл. ред. Георгий У. Огурцовский), Москва 1997, 423-424; Гумилевский Ф. Ч., *Святые южных славян*, Санкт-Петербург, 1882, 7; Соболевский А. И., Два рус. поучения с именем Григория, *Известия отделения русского языка и словесности Академии наук*, год. 12, бр. 1, Санкт-Петербург 1907, 250-262; Боню С. Ангелов, Към въпроса за книжовното дело на презвитер Григорий Мних, Старобълг. лит-ра, Кн. 3, София, 1978, 48-55.

<sup>17</sup> За овој книжевник, види литература: Радмила Угринова-Скаловска, *Дамаскини. Македонски преводи од 16 до 19 век*, Скопје, 1975; Петар Х. Илиевски, *Крнински дамаскин*, Скопје, 1972; Вера Стојчевска-Антиќ, *Историја на македонската книжевност*. Средновековна книжевност, Скопје, 1997; Лавров П., *Дамаскин Студит и сборники њо имени „Дамаскини“*, Одесса, 1899.

на фасадата на Григориевата галерија повеќепати била погрешно читана како *Ѳѣфѣ* (6520 г.) односно 1012 г., или како *ѡѡкѣ* (6825 г.), односно 1316/17 г.<sup>18</sup>, денес несомнено е потврдено дека станува збор за *ѡѡкв* (6822 г.), односно 1313/14 г. Овој факт се совпаѓа со податокот дека во втората деценија на XIV век живее и дејствува Григориј I, архиепископ охридски, потврден и од други извори<sup>19</sup>. Оттука сметаме дека Григориј споменат на натписот во „Света Софија“ не треба да се поврзува со ниту еден друг од претходно споменатите „Григориевци“.

Имајќи го предвид сето досега изнесено, го поставуваме прашањето: Кој е свети Григориј епископ на Мусија (Григора епископа Мусии) споменат во Остромировото евангелие? Притоа одговорот го нудат истражувањата на руските научници Олег Лосев и Анатолиј Турилов<sup>20</sup>, кои покажуваат дека станува збор за грешка направена при препишувањето на Остромировото евангелие, односно во овој случај станува збор за св. Григориј, епископ ниски (Нисии), чиј спомен се слави на 10 јануари, а според локалната ерусалимска традиција се слави токму на 8 јануари – денот под кој во Остромировото евангелие е запишано: „памят святаго Григора епископа Мусии“.

Уште еден показател за отсуството на свети Григориј Охридски или Мизиски во охридската традиција е охридскиот апостол од XII век, (сл. 4) кој под 8 јануари содржи уште поискривена форма на споменот во кој стои „спомен на Григориј епископот и на Мојсеј“ (Григория епископа и Моисеја)<sup>21</sup>, што јасно укажува дека во XII век во Охрид не се знае за св. Григориј, епископ мизиски, а уште помалку охридски.

Имајќи го предвид претходно кажаното, се доаѓа до заклучокот дека почитувањето на свети Григориј Охридски настанало како резултат на некритичка комбинација на споменувања на името Григориј во неколку извори.

Воедно сметаме дека не треба да доаѓа до мешање и поистоветување на св. Григориј Охридски со следните светители: 1. Свети Григориј епископ на Асу Мизиски. Роден на островот Лезбос со име Георгиј. При една посета на Ерусалим, замонашен е во една испосница на реката Јордан. По предлог на монахот Агатон избран е за епископ на Асу Мизиски. Се упокоил во длабока старост во манастир на островот Лезбос во 1150 или 1185 г. Неговите мошти се откриени во 1935 г.<sup>22</sup>; 2. Свети Григориј Акритски (754 – 820 г.), христијански светител по потекло од Крит. Се подвизувал во Селевкија, а потоа 12 години во Ерусалим. Од Ерусалим отишол во Рим и се замонашил. Подоцна заминува со манастир во местото Акрита, близу

<sup>18</sup> Натписот го објавуваат: Архимандритъ Антонинъ, *Изъ Румелии*, С. Петербургъ, 1886, 60; Ацо Шоповъ и Георги Стрѣзовъ, Кодексъ на Охридската патриаршия, *Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнини*, Книга X, София, 1894, 570-571; Heinrich Gelzer, *Der Patriarchat von Achrida*, Leipzig, 1902, 14.

<sup>19</sup> Иван Снегаров, *История на Охридската архиепископия*, София, 1995, Т. 1, 213, 251; Йордан Иванов *Болгарски старини из Македония*, София, 1970, 34.

<sup>20</sup> Лосева О. В, Одна из загадок месяцеслова Остромирова Евангелия, *Румянцевские чтения*, Москва, 1996, т. 2, 56-60; Лосева О. В., *Русские месяцесловы XI-XIV вв.*, Москва, 2001, 80-82; Турилов А. А., Две забытыe даты болг. церк.-полит. истории IX в., *Старобългаристика*, год. 23. бр. 1, София 1999, 14-15.

<sup>21</sup> Степан М. Кульбакин, *Охридская рукопись Апостола кон. XII в.*, София, 1907, 120.

<sup>22</sup> Παναγιώτης Σκαλτσίς, *Bίος και πολιτεία του Αγίου Γρηγορίου Επισκόπου Άσσου*, Ο Άγιος Γρηγόριος Επίσκοπος Άσσου ο θαυματουργός, *Практика Еπιστημονικού Συνεδρίου* (7-12 Ιουλίου 2005), Μυτιλήνη 2006, 129 ff.

Халкидон, каде што се предал на сурови подвизи. Мирно се упокоил во 820 г. Се слави на 5 јануари<sup>23</sup>.

За крај, би сакал да нагласам дека ова не е единствениот случај на фиктивно поврзување на одредени личности и светители со градот Охрид и Охридската архиепископија. Имено, со добивањето на важност на охридската црковна катедра и прераснувањето на Охрид во силен црковен центар, многу светителски култови, од кои некои и непостоечки, како што е случајот со Григориј Охридски, почнале да се поврзуваат со Охрид, со цел и самиот култ да добие на значење, поставен под сводот на славната Охридска архиепископија.

---

<sup>23</sup> Joannes Bollandus, *Acta Sanctorum Jan 5, Parisii, 1643*, 289.